

БИДЕТЕ СВЕСНИ ЗА FIRE DANGER RATING И ЗНАЈТЕ ШТО ТРЕБА ДА СТОРИТЕ.

Fire Danger Rating предвидува како би се однесувал пожар ако започне, вклучувајќи и колку тешко ќе биде да се изгасне.

Колку степенот на опасност е повисок, толку и условите за пожар се поопасни. Степенот на опасност треба да ве поттикне кон акција, затоа за да бидете безбедни треба да бидете запознати со Fire Danger Rating во вашата област.

За време на сезоната на опасност од пожар Fire Danger Rating ќе се појавува како дел од временските прогнози, на радијата и телевизиите, како и во некои весници.

Тие ќе може да се видат и на интернет страните на CFA, Department of Sustainability and Environment и Bureau of Meteorology, или ако се јавите на Victorian Bushfire Information Line на 1800 240 667 или преку National Relay Service на 1800 555 677.



ШТО ЗНАЧИ?

CODE RED

- Ова се најлошите услови за шумски пожар (bush) или пожар на трева (grassfire).
- Домовите не се конструирани да одолеат на пожар во вакви услови.
- Најбезбедното место е да се биде подалеку од областа со голема опасност од шумски пожари (bushfire).

EXTREME

- Очекувајте исклучително жешко, суво и ветровито време.
- Ако се појави пожар и се проширува, не ќе може да се контролира, ќе биде непредвидлив и брзо ќе се шири. Ќе се јават поединечни пожари, ќе се движат брзо и ќе доаѓаат од различни правци.
- Домовите кои се поставени и конструирани или модифицирани да одолеат на пожар (bushfire) и кои се добро подготвени и активно заштитувани може да пружат сигурност.
- Вие мора да бидете физички и психички подготвени да го заштитувате домот во вакви услови.

SEVERE

- Очекувајте жешко, суво и можно ветровито време.
- Ако се јави пожар и се прошири, тешко ќе може да се контролира.
- Добро подготвени домови кои активно се заштитуваат може да пружат заштита.
- Вие мора да бидете физички и ментално подготвени да го штитите домот во вакви услови.

VERY HIGH

- Ако се појави пожар, најверојатно ќе може да се контролира во овие услови.

HIGH

- Имајте на ум како жарот се јавува и сведете ја опасноста на минимум.
- Во овие услови може да се врши контролирано палење ако е безбедно – проверете дали е потребна дозвола.

LOW-MODERATE

ШТО ТРЕБА ДА НАПРАВАМ?

- Најбезбедно е да се замине од областа со голема опасност од пожар (bushfire) претходната ноќ или рано на денот – не чекајте да видите што ќе се случи.
- Избегнувајте шумски предели, густы грмушки или висока, сува трева.
- Знајте што треба да сторите – решете:
 - кога ќе заминете
 - каде ќе одите
 - како ќе стигнете до таму
 - кога ќе се вратите
 - што ќе сторите ако не можете да заминете.

- Останете на имотот само ако сте максимално подготвени. Тоа значи, вашиот дом треба да е поставен и конструирани или модифициран да одолее на пожар (bushfire), вие треба да сте добро подготвени и активно може да го одбраните домот ако се појави пожар.
- Ако не сте максимално подготвени, најбезбедно ќе биде ако заминете рано наутро од област со голема опасност од пожар (bushfire).
- Запознајте се со локалните услови. Информирајте се со слушање на ABC локалното радио, на комерцијалните и определените радија на заедницата, или гледајте Sky News TV, појдете на cfa.vic.gov.au, јавете се на Victorian Bushfire Information Line на **1800 240 667** или преку National Relay Service на **1800 555 677**.

- Добро подготвени домови кои активно се заштитуваат може да пружат заштита – проверете го вашиот план за преживување во случај на пожар (Bushfire Survival Plan).
- Ако не сте подготвени, најбезбедно е ако го напуштите подрачјето подложно на пожари (bushfire-prone) рано во денот.
- Запознајте се со локалните услови. Информирајте се со слушање на ABC локалното радио, на комерцијалните и определените радија на заедницата, или гледајте Sky News TV, појдете на cfa.vic.gov.au, јавете се на Victorian Bushfire Information Line на **1800 240 667** или преку National Relay Service на **1800 555 677**.

- Проверете го планот за преживување од пожари (Bushfire Survival Plan).
- Набљудувајте ги условите.
- Може да треба да дејствувате.
- Заминете ако е неопходно.